

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 195

30 јули 2020, четврток

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2408. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19	3	2414. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија.....	8
2409. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи ..	7	2415. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје	8
2410. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи...	7	2416. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје	8
2411. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи...	7	2417. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Ц.О. Скопје	8
2412. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи...	7		
2413. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за национална безбедност на Република Северна Македонија Скопје	7		

Стр.	Стр.
2418. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за труд и социјална политика.....	8
2419. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи – Биро за јавна безбедност.....	9
2420. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод – Македонски Брод.....	9
2421. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Здравствен дом Крушево – Крушево.....	9
2422. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје.....	9
2423. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за култура.....	10
2424. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на НУ Ансамбл за албански народни ора и песни во Република Северна Македонија.....	10
2425. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Здравствен дом Велес - Велес.....	10
2426. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Дирекција за заштита и спасување.....	10
2427. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈЗУ Здравствен дом Дебар.....	10
2428. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН”-Скопје.....	11
2429. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Јавна установа за сместување на лица баратели на право на азил Прифатен центар за баратели на азил с. Визбегово-Скопје.....	11
2430. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈЗУ Здравствен дом Д-р Русе Бошковски с. Ростуше - Ростуше.....	11
2431. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод.....	11
2432. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата КОЗЛЕ.....	12
2433. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ Скопје.....	12
2434. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Јавна установа Национален Парк Маврово, Маврови Анови, Република Северна Македонија.....	12
2435. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ - Скопје.....	12
2436. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи.....	12
2437. Одлука за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година.....	13
2438. Одлука за доделување стипендии на странски државјани од интерес за Република Северна Македонија.....	14
2439. Одлука за давање согласност на Одлуката за промена на името на домот.....	14
2440. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница Штип.....	14
2441. Објава од Министерството за надворешни работи.....	14
2442. Објава од Министерството за надворешни работи.....	15
2443. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ..	15
2444. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ..	23
2445. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ..	30
2446. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ..	39
2447. Правилник за начинот на водење на евиденција за изречените опомени.....	48
2448. Правилник за начинот на водење на евиденција за изречените опомени.....	48
Огласен дел	1-144

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Прилог број 43

2408.

Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19

Член 1

Во Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20, 166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20 и 190/20), во член 1, став 1, во точката 3, по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Активностите, начинот на работа и условите поврзани со прием на документација од студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија за студентската 2020/2021 година се утврдуваат во и одвиваат со задолжително почитување на Протоколот за прием на документација од студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување во Република Северна Македонија за студентската 2020/2021 година од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и Министерството за образование и наука, кој е даден во Прилог број 43 и е составен дел на оваа одлука.“

Ставот 3 станува став 4.

Во точката 5 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Може да се отпочне со спортски тренинзи и натпревари во кошарка, без присуство на гледачи (публика), со задолжително почитување на Протоколот за работа на кошаркарските клубови при системот на КФСМ за превенција и заштита од COVID-19 од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од Кошаркарската федерација на Северна Македонија, кој е даден во Прилог број 44 и е составен дел на оваа одлука.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2147/32
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

ПРОТОКОЛ

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ НА ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ ВО ДРЖАВНИТЕ СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА СТУДИСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

- Запишувањето на студенти запишани на додипломски студии во државните студентски домови и други објекти за сместување од 08:00 часот до 14:30 часот.

- Користење на заштитна опрема, маски и ракавици од страна на сите вработени во ученичкиот дом.

- Организирање на редарска служба во студентскиот дом, со цел спроведување на редот и одржување на потребното растојание меѓу учениците / родителите / старателите од минимум 2 метри пред и внатре во Домот, и тоа 1 редар пред влезот и 1 редар во Домот. Редарите да се ангажираат од редот на вработените во студентскиот дом, за што одлучува директорот.

- Постапување на ознаки со кои се означува правец на движење и запазување на минимум потребното растојание при чекање ред на учениците пред и внатре во студентскиот дом.

- Одржување на физичко растојание од 2 метри помеѓу присутните студенти во просторијата и надвор од неа.

- Организирање на прием на потребните документи за упис согласно конкурсот со обезбедување на приемни места согласно предвиденото растојание и просторот со кој располага студентскиот дом.

- Овозможување на влез на студенти во Домот во зависност од просторот со кој располага за прием на документи, во принцип бројот на студенти да биде еднаков на бројот на приемните места.

- Овозможување на влез само на студенти, не и на неговиот родител, во посебен случај доколку студентот е спречен од оправдани причини се овозможува влез само на 1 родител / старател, кој носи заштитна маска, марама или шал со кои ќе бидат покриени устата и носот, кои влегуваат во студентскиот дом.

- Доставување само на комплетни документи согласно условите на конкурсот, придружени со претходно потполната пријава за запишување, која се презема од веб страната на Министерството за образование и наука.

- Да се постават средства за дезинфекција на влезот во студентскиот дом, како и пред просториите каде се врши запишување на студентите, со цел студентите да се дезинфицираат при влез и излез.

- Задолжително редовно вршење на дезинфекција на клупите и просторот во Домот со дезинфекционно средство кое делува на вируси според упатство од производителот.

- На крајот на секој ден задолжително механичко чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно може да се користи на триумхипохлорит (5% белило за домаќинство кое се користи во размер 1:100) или алкохол за дезинфекција на горни површини.

- Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното чистење и употреба на горенаведените дезинфекциони средства.

- Студентските домови кои имаат два влез/излези може да организираат влез од едната страна и излез од другата страна.

Заради заштитата на здравјето, се повикуваат сите вработени, студенти / родители / старатели на доследно почитување на превентивните мерки од Владата на Република Северна Македонија:

- Бидете трпеливи, чекајте во ред пред Домот и одржувајте најмалку 2 метри растојание од лицата околу вас, пред и во ученичкиот дом.

- Почитувајте ги препораките на редарите и влегувајте во студентскиот дом еден по еден, т.е. откако редарот ќе ви дозволи, односно откако ученикот пред Вас ќе излезе од Домот.

- Не се задржувајте повеќе од потребното време во Домот.

- Задолжително носете заштитна опрема (маска, ма-рама, шал)

Прилог број 44

ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА НА КОШАРКАРСКИТЕ КЛУБОВИ ПРИ СИСТЕМОТ НА КФСМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД COVID-19

1. ВОВЕДНИ МЕРКИ:

- Одржување на тренинзи и натпревари без присуство на публика;

- Од сите учесници се бара да потпишат изјава за одговорност за почитување наопштите мерки за превенција од COVID-19 мерките кои ќе важат во делокругот на кошаркарскиот спорт, што е услов за учество во системот на натпревари/ учествона натпревар;

- Тестирање на COVID-19 треба да се изврши најдоцна 72 часа пред почетокот на натпреварувањето, а по потреба и дополнително;

- мерење на температура на сите учесници при влегување во спортска сала.

За нормална телесна температура на лице се смета температура од 36 до 37°C со која може слободно да влезе во спортската сала. Лице кое при пристигање во сала има телесна температура од 37.1 до 37.2°C се изолира во посебна просторија и се чека 15-20 минути, па повторно му се мери температура (бидејќи е можно евентуално телесно загревање од самото патување до спортската сала). Доколку по второто мерење има нормална телесна температура, лицето може слободно да влезе во салата, во спротивно на истото не му се дозволува влез во салата.

Лице кое при пристигање во салата има телесна температура 37.3°C и повеќе не му се дозволува влез во салата. Се упатува клубот за лицата на кои не им е дозволено да влезат во салата, истите да се изолираат од групно патување.

- поставување средства за дезинфекција кое содржи 70% алкохол, за дезинфекција на раце и нозе на одредено место, со назнака задолжително користење пред секој тренинг и натпревар;

- употребата на заштитни маски е задолжителна освен за кошаркар/ките кои се на терен во игра;

- секој поединец треба да има своја спортска опрема (лично);

- секој клуб има обврска да обезбеди доволна количина на заштитни маски и средства за дезинфекција кои редовно треба да се надополнуваат;

- зачестено чистење и дезинфекција на сите простории во спортската сала, материјалите и опремата;

- одржување на социјално растојание (нема ракување, гушкање, фрлање или кој било друг контакт);

2. ОПШТИ МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ

- Да се избегнува јадење во соблекувални;

- Да се чуваат личните предмети и облека во своја торба и да се избегнува да се оставаат истите изложени во соблекувалните или во заедничките корпи;

- Да се фрлаат марамчиња или останати материјали како што се фластер, завои итн. веднаш во соодветни канти кои што се затвараат;

- Често и темелно да се мијат рацете: миење на рацете и нивно дезинфицирање се есенцијални за да се спречи инфекцијата. Да се мијат рацете со сапун и вода минимум 20 секунди и потоа да се избршат со крпа за една употреба од кога добро ќе се исплакнат. Доколку сапунот и водата не се достапни, може да се употреби средство за дезинфекција кое што содржи минимум 60% алкохол;

- Кога се користи обичен тоалет, да се избегнува допирање на чешмата пред и по миење на рацете, користете крпа за една употреба за да ја отворите и затворите чешмата;

- Избегнувајте да ги допирате очите, устата или носот со нечисти раце;

- Покријте ја устата и носот со марамче или со лактот ако кашлате или кивате;

- Треба да биде обезбедено редовно дезинфицирање на масите, клупите, столчињата, закачалки, подови, чешми, кваки, тушеви и тоалети со средства за дезинфекција кои што се на основа на белила или хлор, растворувач, 75% етанол, оцетна киселина и хлороформ;

- Да се намали присуството на луѓе во соблекувалната на неколку специфично овластени лица со цел да се ограничи бројот на луѓе кои што имаат пристап до соблекувалната на минимум;

- Пристап до теренот треба да биде ограничен на колку што е можно помалку лица кои што се стриктно неопходни за да може да се изведе тренингот или натпреварот;

- Тимскиот доктор мора да обрати внимание на медицинската историја, медицинската проценка пред натпреварот и телесната температура да се проверува пред секој тренинг и натпревар за сите играчи и официјални лица.

Тимскиот доктор мора да ги евидентира медицинската забелешки пред секој тренинг и натпревар, да се осигура дека нема заболел човек кој што учествува на тренинг или натпревар или е во околина на тимот;

- Хигиенските услови на сите соблекувални како и на сите соби кои што се за допинг контроли треба да се проверат претходно;

- При влегување во салата, на сите треба да им се обезбеди средство за дезинфекција на раце (или да поминат низ sanitizing gate, доколку е возможно) и да им се измери телесната температура;

- Салите со поголем капацитет ќе бидат користени за натпревари за да се обезбеди физичка дистанца;

- За време на натпреварите, телевизиски екипи, претставници на медиуми и волонтери мора да носат заштитни маски цело време при движење во салата;

- Болници кои што имаат одделенија за COVID-19 ќе бидат потребни за време на натпреварите;

- Medically trained hygiene officer мора активно да учествува во организација на тимските патувања, проверка на најдобрите можни заштитни уреди за превентивни цели и мора да се осигура дека за нивно постоење за време на патувањето.

3. ТРЕНАЖЕН ПРОЦЕС

Тренажниот процес пред почеток на натпреварувањето пожелно е да се подели во три (3) фази, како што следува:

- почеток на индивидуален тренинг на играчи во спортска сала, без физички контакт (3 дена);

- почеток на тренинзи во мали групи (најмногу 5 играчи истовремено) (7 дена);

- колективен тренинг со комплетен тим (доволен број на денови потребен за подготовка на екипата согласно индивидуална процена на тренерот).

Доколку се променат рестриктивните мерки, процесот на тренирање може да претрпи измени. Основните принципи се обврзувачки за сите клубови при изготвување план за отпочнување на процесот за тренинг.

Протоколот е поделен во три фази и има за цел да им даде на играчите оптимална можна нова физичка подготвеност до самиот почеток на самото натпреварување.

Како што е наведено, фазите се следни:

- Подготвителна фаза и фаза на индивидуален тренинг на играчи;

- Фаза на тренинг во мали групи;

- Колективен тренинг;

За да се исполнат овие ФАЗИ, треба да се спроведат следните мерки:

- Секој клуб треба да подготви список на лица вклучени во процесот на тренинг;

- Сите лица во спортската сала мора да бидат идентификувани на соодветен начин;

- Теренот на кој ќе се организираат тренинзите мора да биде јасно дефиниран, а единствените лица кои имаат пристап до овој терен се: играчи, тренери, доктори физиотерапевт, економ и минималниот број на персонал задолжен за дезинфекција и чистење;

- Неопходно е да се изврши набавка на соодветни средства за редовно чистење и дезинфекција на просториите (треба да се посвети посебно внимание на површините кои често се допираат како што се врати, прекинувачи, итн.);

- Дезинфекција и чистење на материјали и простории мора да се изврши во согласност со важечките препораки на надлежните здравствени органи;

- Заштитата, хигиената и миенето на рацете мора да бидат на високо ниво;

- Сите учесници во тренажниот процес мора да се однесуваат согласно мерките и препораките на надлежните здравствени органи;

- Сите активности што имаат поголем број учесници мора да се сведат на минимум;

- Неопходно е да се применуваат и други лични превентивни мерки со цел да сеспречи ширењето на инфекцијата поради што сите учесници е потребно да внимаваат на своето здравје и на своите контакти и надвор од теренот односно и надвор од тренажниот процес и натпреварувањето.

Пред започнување на тренажниот процес да се обрне внимание на:

- Учесниците;

- Состојба на терени;

- Транспорт/превоз;

УЧЕСНИЦИ во тренажен процес

На тренинзите можат да присуствуваат само учесници кои се неопходни за одвивање на тренингот. Тие мора да бидат однапред познати и евидентирани на список кој ги содржиследните генералии:

- име и презиме, опис на работното место (кошаркар/ка, економ, физиотерапевт, секретар и слично) и датум на тренингот.

4. КОШАРКАРСКИ САЛИ

Со цел кошаркарските сали да бидат што е можно подобро изолирани, се советуваат клубовите доколку е можно, да го организираат процесот на тренинг во тренинг камп со заедничко сместување (вид на карантин), а доколку тоа не е можно, тогаш играчите да престојуваат во своите домови и на тренинг да патуваат поединечно (сам) со автомобил.

Пред да пристигнат во салиите, сите простории мора темелно да се исчистат и дезинфицираат во согласност со упатствата на надлежните здравствени установи.

Сите критични површини (рачки на врати, прекинувачи, кутии, итн.) мораат да бидат дезинфицирани.

Целокупната постапка треба да биде во писмена форма (записник дека е направена дезинфекција со датум), а кошаркарската сала обележана со безбедна зона.

Сите лица што влегуваат во кошаркарската сала мора да се придржуваат кон строгите хигиенски услови.

Просторот на економот: пристап до економат/магазин и негово управување има само едно лице, кое мора да ги почитува следниве мерки:

- Економатот мора да биде заклучен доколку никој не престојува/работи во него;

- Економот редовно ги мие и дезинфицира рацете и мора да носи маска за лице;

- Секој пат кога ќе добие ново парче опрема, економот мора да ги мие и дезинфицира рацете;

- Набавката на нова опрема се врши на не помалку од 15 дена;

- Перална: оваа соба треба да биде затворена. На играчите треба да им се дадат два комплекти опрема за тренинг и натпревари за играње, а истата опрема ќе се пере дома после секој тренинг/натпревар;

- Соблекувалната: бидејќи ова е потенцијално област со висок ризик за пренесување на инфекции, играчите доаѓаат подготвени во спортска опрема и не користат соблекувална пред и по завршување на тренингот и натпреварот.

Лицата одговорни за одржување мора да ги следат следниве упатства:

- Секогаш мора да носат маска за лице и ракавици;
- Тоалетите мора да бидат темелно исчистени и дезинфицирани;
- Валканите канти за отпадоци мора да бидат поставени колку што е можно подалеку.

Просторија за физиотерапија

- Во првите две фази (индивидуален и групен тренинг), физичкиот контакт со играчот мора да се минимизира;
 - Во првата фаза се лекуваат само повредени играчи;
 - Физиотерапевтот мора да носи маска за лице во секое време и ако е можно ракавици;
 - Нова маска за лице и нови ракавици мора да се носат за секој нов играч;
 - Масата за масажа мора да биде покриена со чиста прекривка или прекривка за еднократна употреба, која се менува по употреба;
 - Делови од масата за масажа што не се покриени мора редовно да се бришат со средства за дезинфекција;
 - Особено треба да се внимава со хигиената. Затоа, се препорачува редовно чистење, или барем по третманиот на секој играч;
- Фитнес просторија: употребата на оваа просторија мора да се сведе на минимум, т.е. ограничена исклучиво на повредени играчи, предмет на следниве мерки:
- Користете на оваа област да се сведе на минимум, и кога е можно, да се прават вежбите на отворен простор;
 - Да се постават уреди со средства за дезинфекција на рака на влезот;
 - Во исто време, може да имам максимум 1-2 играчи, одржувајќи растојание од најмалку 2 метри;
 - Прозорците мора да бидат отворени во секое време или климатизација;
 - По употребата, сите уреди мора да се дезинфицираат;
 - Ако е можно, никој од тренерите не смее да биде присутен; ако е потребно присуство, тогаш тренерот мора да користи маска за лице;
 - На крајот на секој ден, просторијата се чисти и дезинфицира.

5. ПРЕВОЗ

Да не се организира колективно доаѓање на играчите на тренинг. Играчите да доаѓаат на тренинг поединечно (сам) со автомобил.

Доколку се користи автобус, седењето треба да биде преку две седишта со задолжително носење на заштитна маска за време на превозот.

6. МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ПРЕД НАТПРЕВАР

- Да се користат автобуси/комбини (минимум дистанца од 1,5 метри мора да биде обезбедена) кој што ќе биде соодветно дезинфициран пред влегувањето;
- Индивидуални пристигнувања на играчите со кола треба да се земат во предвид (по carpooling) или играчите можат да ги користат своите автомобили, индивидуално;

- Задолжително носење на заштитни маски за време на патувањето;
- Без преклопување на времето и местото на пристигнување на двата тима во салата. Треба да постои временска разлика помеѓу пристигнувањето на тимовите;
- Пристигнувањето да биде што поблиску до влезот на салата;
- Да се носи шише со вода за да се избегне допирање на чешмата;
- Да се користат соседни слободни простории како соблекувални, доколку е возможно (мора да има минимум 1.5 метри дистанца). Алтернативно, поголеми соби можат да се користат како соблекувални за тимовите;
- Времето поминато во соблекувалните мора да биде ограничено на минимум (30-40 минути за индивидуални играчи);
- За време на влегување и излегување на теренот, играчите мора да го одржуваат правилото за минимална дистанца (за време на загревање, натпревар, полувреме и после натпревар);
- Поголеми влезни зони за влез на терен треба да се земат во предвид;
- Не смее да има придружба од деца;
- Не смее да има банкети (не смее да има тимско фотографирање, не смее да има церемонија за отварање на натпреварот со дополнителни ВИП личности, без ракување);
- Да се прошират тимските клупи за да може да се одржи дистанца.

7. МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ЗА ВРЕМЕ НА НАТПРЕВАР

- Да се избегнува допирање на лицето по држење на топка или друга опрема;
- Да се избегнува делење на храна, пијалоци и вода;
- На клупата, мора да бидат достапни средства за дезинфекција за играчите и тимските официјални лица.

8. МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРОТ

- Да се напушти теренот што е можно побрзо;
- Да се измијат рацете темелно или да се користи средство за дезинфекција на раце веднаш по напуштањето на теренот;
- Да се избегне користење на соблекувалната (на пр. да се тушираат дома);
- Да нема дополнителни или социјални активности;
- Прес собата и mixed zone ќе бидат затворени;
- Прес конференции ќе се одржуваат само виртуелно;
- Да се намали локацијата и бројот на интервјуа базирани на задолжителните мерки за хигиена;
- Втора просторија за допинг контрола треба да се направи за да се одвојат физички играчите на двата тима;
- Сите играчи треба да ја напуштат салата што е можно побрзо по завршување на натпреварот. Треба да има простор помеѓу заминувањето на двата тимови;
- Темелно да се измијат крпите, облеките, торбите, шишињата за вода и сите останати предмети што се користеле или допреле.

2409.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи бр. 09-1929/2 од 26.6.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6754/1
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2410.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи бр. 09-1928/2 од 26.6.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6754/2
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2411.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи бр. 09-1917/2 од 26.6.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6754/3
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2412.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи бр. 09-1915/2 од 26.6.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6754/4
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2413.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за национална безбедност на Република Северна Македонија Скопје бр.09-1918/2 од 26.6.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6754/5
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2414.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија бр.09-1930/2 од 26.6.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6754/6
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2415.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје бр. 09-1922/2 од 26.6.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6754/7
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2416.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ - Скопје бр.09-1920/2 од 26.6.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6754/8
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2417.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА - Ц.О. СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта - Ц.О. Скопје бр.09-1913/2 од 26.6.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6754/9
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2418.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за труд и социјална политика бр.09-1926/2 од 26.6.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6754/10
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2419.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ – БИРО ЗА ЈАВНА
БЕЗБЕДНОСТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи – Биро за јавна безбедност бр.09-1927/2 од 26.6.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6754/11
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2420.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ
МАКЕДОНСКИ БРОД – МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод – Македонски Брод бр.09-1923/2 од 26.6.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6754/12
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2421.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН
ДОМ КРУШЕВО – КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Здравствен дом Крушево – Крушево бр.09-1921/2 од 26.6.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6754/13
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2422.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, бр. 44-2166/9 од 21 март 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.74/20).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6754/14
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2423.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за култура, бр. 44-9685/23-18 од 5 февруари 2019 година („Службен весник на Република Македонија бр/30/19).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6754/15
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2424.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА НУ АНСАМБЛ ЗА АЛБАНСКИ НАРОДНИ ОРА И ПЕСНИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на НУ Ансамбл за албански народни ора и песни во Република Северна Македонија, бр. 44-1412/15 од 15 февруари 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.40/20).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6754/16
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2425.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС - ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈЗУ Здравствен дом Велес - Велес, бр. 44-1412/5 од 15 февруари 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија бр.40/20).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6754/17
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2426.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Дирекција за заштита и спасување бр. 09- 2004/2 од 1 јули 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6842/1
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2427.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ
ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН
ДОМ ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈЗУ Здравствен дом Дебар бр. 09-1999/1 од 1 јули 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6842/2
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2428.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНИ ОДЛУКИ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕ-
НАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ “ЈАСЕН”-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни одлуки на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН”-Скопје бр. 09-1998/1 од 1 јули 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6842/3
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2429.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-
МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ЈАВНА УС-
ТАНОВА ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦА БАРАТЕ-
ЛИ НА ПРАВО НА АЗИЛ ПРИФАТЕН ЦЕНТАР ЗА
БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ С. ВИЗБЕГОВО-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Јавна установа за сместување на лица ба-

ратели на право на азил Прифатен центар за баратели на азил с. Визбегово-Скопје бр. 09-1993/1 од 1 јули 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6842/4
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2430.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ЈЗУ ЗДРАВС-
ТВЕН ДОМ Д-Р РУСЕ БОШКОВСКИ С. РОСТУШЕ
- РОСТУШЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈЗУ Здравствен дом Д-р Русе Бошковски с. Ростуше-Ростуше бр. 09-1994/1 од 1 јули 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6842/5
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2431.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ
ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН
ДОМ МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод бр. 09-1995/1 од 1 јули 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6842/6
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2432.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА КАЈ ДЕЦАТА КОЗЛЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата КОЗЛЕ бр. 09-1996/1 од 1 јули 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 44-6842/7
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2433.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ Скопје бр. 09-2001/1 од 1 јули 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 44-6842/8
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2434.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА ЈАВНА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Јавна установа Национален Парк Маврово, Маврови Анови, Република Северна Македонија бр. 09-2002/2 од 1 јули 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 44-6842/9
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2435.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО „МАЈКА ТЕРЕЗА“ СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на ЈЗУ Специјална болница по гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ Скопје бр. 09-2007/1 од 1 јули 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 44-6842/10
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2436.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО ПРАВОСИЛНИ ПРЕСУДИ НА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземени предмети со правосилни пресуди на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи бр. 09-2006/2 од 1 јули 2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6842/11
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2437.

Врз основа на член 54 став 10 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТИПЕНДИСТИТЕ И ВИСИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ЗАПИШАНИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година.

Член 2

Бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година е следниот:

Реден број	Вид на стипендија	Број на стипендии	Месечен износ на стипендијата во денари
1	Стипендија за талентирани ученици – спортисти	100	2.970
2	Стипендија за талентирани ученици од средното образование	100	2.970
3	Стипендија за ученици со посебни потреби	100	2.750
4	Стипендија за социјална поддршка на ученици	400	2.200
5	Стипендија за ученици - деца без родители	50	2.750
6	Стипендија за ученици кои реализираат наставни програми од угостителско-туристичката струка	15	2.200
7	Стипендии за ученици Роми		
	7.1 Стипендија за ученици кои имаат среден успех од 4.50 до 5.00	200	2.200
	7.2 Стипендија за ученици кои имаат среден успех од 3.50 до 4.49	320	1.500
	7.3 Стипендија за ученици кои имаат среден успех од 3.00 до 4.49	160	1.000
	7.4 Стипендија за ученици Роми со посебни потреби кои имаат среден успех од 3.00 до 5.00	50	1.000
	7.5 Мотивирачка стипендија за ученици Роми кои имаат среден успех од 2.00 до 2.99	150	600

Член 3

Се задолжува Министерството за образование и наука да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6917/1
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2438.

Врз основа на член 51 став (1) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/2016, 64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СТРАНКИ ДРЖАВЈАНИ ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се доделуваат вкупно 50 стипендии на странски државјани од интерес на Република Северна Македонија за студенти со македонско потекло кои живеат во државите на Балканскиот полуостров.

Член 2

Стипендија се доделува на студентите од член 1 од оваа одлука кои ќе се запишат како редовни студенти на државните университети, и тоа: Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ - Охрид, Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје и Универзитетот во Тетово во студиската 2020/2021 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6924/1
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2439.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), а во врска со член 9 став 8 од Законот за установите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/05, 120/05 и 51/11), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОМЕНА НА ИМЕТО НА ДОМОТ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за промена на името на домот донесена од Управниот одбор на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Пехчево, бр. 02-261/6 од 18.10.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6957/1
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2440.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 28 јули 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА ШТИП****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движната ствар	Модел	Производител	Единица мерка	Количина
1.	Ангиографска цевка УПС - Систем за непрекинато напојување на ангиографот	Alexa G-1582B-WR	Вариан за Шимадзу	парче	1
2.		PT100-E40-F0	Центинел С.А.	парче	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Клиничка болница Штип.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка болница Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6999/1
28 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

2441.

Врз основа на Законот за склучување ратификации и извршување на меѓународните договори („Службен весник на РМ“ бр. 5/1998), Министерството за надворешни работи ја доставува следната

ОБЈАВА

Конвенцијата на Советот на Европа за кинематографска копродукција (ревидирана), усвоена во Ротердам на 30 јануари 2017 година, потпишана со писмо замена на потпис од македонска страна, на 8 октомври 2018 година, која е ратификувана од Собранието на Република Северна Македонија на 16 мај 2019 година и објавена во Додаток на „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 102/2019 од 22 мај 2019 година, согласно нотификацијата добиена од депозитарот ќе влезе во сила за Република Северна Македонија на 1 октомври 2020 година.

22 јули 2020 година
Скопје

Министер,
Никола Димитров, с.р.

2442.

О Б Ј А В А

Спогодбата меѓу Владата на Република Северна Македонија и Владата на Република Србија за отворање на заеднички граничен премин Лојане – Миратовец, потпишан на 16 декември 2019 година во Скопје и ратификувана во Собранието на Република Северна Македонија на 23 декември 2019 година и објавена во „Службен весник на РСМ“ бр. 275/2019, согласно членот 19 од предметната Спогодба, истата влегува во сила на 6 јули 2020 година.

8 јули 2020 година
Скопје

Министер,
Никола Димитров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2443.

Врз основа на член 57–в став (4) од Законот за евиденциите од областа на трудот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2004, 102/2008, 17/11, 166/12, 147/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.18/20), министерот за труд и социјална политика донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за работодавач - правно лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат. Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за работодавач - физичко лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правно лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Прекршочниот платен налог за службено лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр.4, кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог бр.08-5318/1 од 27 септември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-4520/1
27 јули 2020 година
Скопје

Заменик министер за труд
и социјална политика,
Gjonul Bajraktar, с.р.



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Прилог бр. 1

Број: _____

Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 57 - в став (2) од Законот за евиденциите од областа на трудот, инспекторот на труд од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работодавач - правно лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧ - ПРАВНО ЛИЦЕ	
Назив	Даночен број	
Седиште	Деловна банка	
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
За странски државјани / бр. на патна исправа	Датум и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - _ _ _ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор



Прилог бр. 2

Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Број: _____

Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 57-в став (2) од Законот за евиденциите од областа на трудот,
инспекторот на труд од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работодавач – физичко лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	
Назив	Даночен број	
Седиште	Деловна банка	
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	
Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
За странски државјани / бр. на патна исправа	Датум и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - ____ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Потпис на сторителот

Инспектор



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Прилог бр. 3

Број: _____

Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 57 -в став (2) од Законот за евиденциите од областа на трудот,
инспекторот на труд од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
За странски државјани / бр. на патна исправа	Датум и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Назив	Даночен број	
Седиште	Деловна банка	
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - _ _ _ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Прилог бр. 4

Број: _____

Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 57 – в став (4) од Законот за евиденциите од областа на трудот,
инспекторот на труд од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за службено лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште
Датум и место на издавање на лична карта		
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Назив		Даночен број
Седиште		
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - ____ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен суд.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор

2444.

Врз основа на член 50 став (3) од Законот за приватните агенции за вработување („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 18/20), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за работодавач-правно лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат. Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр.1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за работодавач-физичко лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат. Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правно лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат. Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог бр.08-5318/1 од 27 септември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 144/17).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-4520/2
27 јули 2020 година
Скопје

Заменик министер за труд
и социјална политика,
Gjonul Bajraktar, с.р.



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД-

Прилог бр. 1

Број: _____

Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 50 став (1) од Законот за приватните агенции за вработување, инспекторот на труд од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работодавач-правно лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧ - ПРАВНО ЛИЦЕ	
Назив	Даночен број	
Седиште	Деловна банка	
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
За странски државјани / бр. на патна исправа	Датум и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - _ _ _ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен орган.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД-

Прилог бр. 2

Број: _____

Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 50 став (1) од Законот за приватните агенции за вработување, инспекторот на труд од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работодавач–физичко лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	
Назив	Даночен број	
Седиште	Деловна банка	
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	
Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
За странски државјани / бр. на патна исправа	Датум и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - __ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен орган.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД-

Прилог бр. 3

Број: _____

Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 50 став (1) од Законот за приватните агенции за вработување, инспекторот на труд од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
За странски државјани / бр. на патна исправа	Датум и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Назив	Даночен број	
Седиште	Деловна банка	
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - __ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен орган.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор

2445.

Врз основа на член 11 став (3) од Законот за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 147/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.18/20), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за работодавач-правно лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за работодавач-физичко лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правно лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Прекршочниот платен налог за физичко лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 4, кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/17).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-4520/3
27 јули 2020 година
Скопје

Заменик министер за труд
и социјална политика,
Gjonul Bajraktar, с.р.



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА -

Прилог бр. 1

Број: _____

Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 11 став (1) од Законот за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност, надлежниот инспектор од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работодавач - правно лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧ - ПРАВНО ЛИЦЕ	
Назив	Даночен број	
Седиште	Деловна банка	
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
За странски државјани / бр. на патна исправа	Датум и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - _____ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен орган.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ----- ДРЖАВЕН
ИНСПЕКТОРАТ ЗА -----

Прилог бр. 2

Број: _____

Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 11 став (1) од Законот за забрана и спречување за вршење на
 нерегистрирана дејност, надлежниот инспектор од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работодавач – физичко лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	
Назив	Даночен број	
Седиште	Деловна банка	
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ - ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	
Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
За странски државјани / бр. на патна исправа	Датум и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - _____ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен орган.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА

Прилог бр. 3

Број: _____

Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 11 став (1) од Законот за забрана и спречување за вршење на
нерегистрирана дејност, надлежниот инспектор од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
За странски државјани / бр. на патна исправа	Датум и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Назив		Даночен број
Седиште		Деловна банка
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - _____ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен орган.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА

Прилог бр. 4

Број: _____

Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 11 став (1) од Законот за забрана и спречување за вршење на
нерегистрирана дејност, надлежниот инспектор од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
За странски државјани / бр. на патна исправа	Датум и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на
Б	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - _____ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до надлежниот инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен орган.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор

2446.

Врз основа на член 7-в став (4) од Закон за минимална плата во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15, 129/15, 132/17 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19 и бр.239/19), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за работодавач - правно лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат. Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр.1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за работодавач-физичко лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат. Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правно лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр.3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Прекршочниот платен налог за службено лице се печати на хартија со бела боја во А4 формат. Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог бр. 4, кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог бр.08-7838/4 од 23 септември 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/15).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-4520/4
27 јули 2020 година
Скопје

Заменик министер за труд
и социјална политика,
Gjonul Bajraktar, с.р.



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Прилог бр. 1

Број: _____

Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 5-ж став (2) од Закон за минимална плата во Република Северна Македонија, инспекторот на труд од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работодавач - правно лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧ-ПРАВНО ЛИЦЕ	
Назив	Даночен број	
Седиште	Деловна банка	
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
За странски државјани, бр. на патна исправа	Датум и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - _ _ _ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот инспекторат за труд. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен орган.

М.П.

Потпис на сторителот

Инспектор



Прилог бр. 2

Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Број: _____

Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 5-ж став (2) од Закон за минимална плата во Република Северна Македонија,
 инспекторот на труд од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работодавач-физичко лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТОДАВАЧ-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	
Назив	Даночен број	
Седиште	Деловна банка	
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ РАБОТОДАВАЧОТ- ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	
Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
За странски државјани, бр. на патна исправа	Датум и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - _ _ _ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот инспекторат за труд. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен орган.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Прилог бр. 3

Број: _____

Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 5-ж став (2) од Закон за минимална плата во Република Северна Македонија,
инспекторот на труд од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме	ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој
За странски државјани бр. на патна исправа	Датум и место на издавање на лична карта/патна исправа	Државјанин на
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Назив	Даночен број	
Седиште	Деловна банка	
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - __ __ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот инспекторат за труд. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежен орган.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор



Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА
- ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Прилог бр. 4

Број: _____

Датум: _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 5-ж став (4) од Законот за минимална плата во Република Северна Македонија, инспекторот на труд од подрачје _____ издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за службено лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА СЛУЖБЕНОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште
Датум и место на издавање на лична карта		
Б	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Назив		Даночен број
Седиште		
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот		
Опис на прекршокот		

Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП-50 образец на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка 840 - _ _ _ (општина каде се уплаќа) - 05327, приходна шифра и програма 72213000, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот инспекторат за труд. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот орган.

Потпис на сторителот

М.П.

Инспектор

2447.

Врз основа на член 57 -б став (9) од Законот за евиденциите во областа на трудот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 102/08, 17/11, 166/12, 147/15, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 18/20), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗРЕЧЕНИТЕ ОПОМЕНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденција за изречените опомени.

Член 2

Евиденцијата за изречените опомени се води во електронска форма.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член, содржи: реден број, број и датум на решението со кое е изречена опомената, име и презиме на лицето кое го сторило прекршокот за кој се изрекува опомената, живеалиште/престојувалиште, назив и седиште на работодавачот, кратко означување на видот на прекршокот за кој се изрекува опомената, име и презиме на инспекторот кој ја изрекол опомената и забелешка.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-4520/5
27 јули 2020 година
Скопје

Заменик министер за труд
и социјална политика,
Gjonul Bajraktar, с.р.

2448.

Врз основа на член 41 став (9) од Законот за приватните агенции за вработување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 18/20), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗРЕЧЕНИТЕ ОПОМЕНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденција за изречените опомени.

Член 2

Евиденцијата за изречените опомени се води во електронска форма.

Евиденцијата од став 1 на овој член, содржи: реден број, број и датум на решението со кое е изречена опомената, име и презиме на лицето кое го сторило прекршокот за кој се изрекува опомената, живеалиште/престојувалиште, назив и седиште на работодавачот, кратко означување на видот на прекршокот за кој се изрекува опомената, име и презиме на инспекторот кој ја изрекол опомената и забелешка.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-4520/6
27 јули 2020 година
Скопје

Заменик министер за труд
и социјална политика,
Gjonul Bajraktar, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020195